

Македонскиот партиски простор сè уште не е прочистен. Уште долго разно-разни типови кои се испробуваат во политиката ќе лутаат од едно во друго партиско јато. Ќе стануваат колекционери на партиски книшки. Кога ќе "соберат" доволно пари, на крај ќе формираат своја политичка партија. Ќе се појават на избори и за една година ќе ги снеса. Јавноста ќе заборава и дека некогаш и некаде се појавиле. Ете, на таков начин ја креираме нашата демократија, нашето транзиционо патешествие.



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ



НОВ ДУХ ВО ПАРТИЈАТА ИЛИ НЕЧИЈ СЕЗОНСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ - РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА

ДОБРИОТ, ЛОШИОТ, ГРДИ СВЕРОТ... И ОСТАНАТИТЕ

На почетокот на летото Македонија влегува во еден исклучително важен период. Битен е не само за надворешната политика и за идната евроатлантска интеграција, туку и за состојбите на внатрешен план од секаков аспект. Очигледно е дека политичкото милје во државата е разводнето, дека актерите не можат и по долги лутања да го најдат сопственото место на кое здраво ќе застанат. Македонија не е зрела, а очигледно нема и здрава основа за постоење на повеќе од две-три партии, едната со лев, а другата со десен предзнак. Граѓаните не можат да препознаат либерални опции, центриснички идеи и позиции. Тие се со помалку од еден процент рејтинг во јавноста. Не знаат, а можеби и не сакаат да гледаат субјекти, кои со пратеник или два во Собранието повеќе вреват од оние кои имаат по триесеттина и повеќе. Ко-

га ќе се согледа севкупниот амбиент, тогаш не е чудно, а не е ниту за изненадување, распаѓањето на одредени нововостановени политички партии. Едноставно, електоратот уште долго ќе мора да избира меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ од една страна, и меѓу ДПА и ДУИ, од друга страна. Сè друго е само за да се промешаат работите, да се задоволат личните суети и политичките погледи и интереси, да се олеснат комбинациите за политичко мајтапење и манипулирање.

РАСТУРЕНИ КАКО "ДРОБ САРМА"

Последниве два месеца дојде до сериозно раздвижување меѓу политичките структури во земјава. Нетрпеливоста и желбата за супериорност резул-

тираа со разградба на едни и со обиди за создавање други политички организации. Притоа, истите актери не сфаќаат дека секое издвојување од јатото на кое до вчера му припаѓале ќе биде однапред осудено на неуспех со оглед на фактот дека таквите нови позиционирања се лесна мета на големите грабливци. На почетокот ќе им тргне, но потоа ќе бидат изедени како антилопи од пустинските мршојадци.

Повеќе ја нема ВМРО-Народна во обликот во кој беше прокламирана и по трасата по која се движеше, ја нема ПДП, која од зачетник на демократскиот амбиент во албанскиот политички корпус денес се сведе на т.н. партија за потсмев и поткусурување од страна на поголемите. Ја нема силината на НСДП на некогаш популарниот Тито Петковски. И таа денес е исправена пред предизвикот - како понатаму, со кои сили, со

ОНСКИОТ ПАРТИСКИ ПРОСТОР



"Ми се заканија дека ќе ме исклучат од партијата, што всушност ми претставува чест. Со Валентина Божиновска ниту во иднина не се гледаме во ова друштво. Во 2004 година Георгиевски и неговите сегашни соработници ги вадев од калта и заради тоа трпев многу притисоци. Се разделивме во моментот кога партијата побара од нас да ја поддржиме интерпелацијата на Владата и да одиме во коалиција со СДСМ, НСДП и ДУИ".

Весна Јаневска

кои луѓе, да остане во власта или да премине во опозиционите редови. Дека тоа е така стана јасно на седницата на која се расправаше за интерпелација на Владата на Груевски. Друштвото на Тито беше растргнато и поделено. Тоа, пак, лошо се одразува на теренот и меѓу членството веќе владее апатија со мисли кои упатуваат кон пребегнување во други партии.

ЌЕ ПОСАКА ЛИ И РАДА ДА БИДЕ СВОЈА?

Што да се каже за СДСМ? Можеби тоа е партијата која последнава година има почувствувано најмногу политички земјотреси. Потресите се како по Рихтер и амплитудите сè повеќе се засилуваат.

партијата на посткомунистите. За едни борба за позиции, за други демократски реформи и чистење на партиските редови. Можеби и во двете тези има по малку вистина. На почетокот од лидерската кариера Шекеринска не може да се носи со товарот, кој ѝ го оставија наредените. Голем залак е да се предводи партија, која е т.н. оставштина на Глигоров и на Црвенковски. Кога тие ја основаа партијата и ги поставуваа контурите на нејзиниот профил и идеологија, Рада лепеше плакати по скопските населби со ликот на Бранко, се разбира, како младинец на СДСМ. Сега дојде денот таа да го брани прво сопствениот образ, а потоа и образот на типовите од предизборните портрети. Но, некако тешко оди. Јасно е дека таа работи за создавање поинаква клима во внатрепартиските редови, за застанување на здрави нозе по лошиот резултат на ми-

да дека им е рано да се откачат од јадрот, бидејќи не им било дојдено времето. На тој начин, една млада и храбра дама мора да се соочува со политичките амбиции на Бучковски, на Рахиќ, на недефинираните ставови и позиции на неколкумина пратеници, кои не знаат како и со кого понатаму. Ако се има предвид фактот дека таа мора да го држи отворен фронтот и со Груевски, тогаш се поставува прашањето - може ли Шекеринска да нише успеси на две боишта. Да се пазиш внатре од своите и истовремено да се бориш со природните противници во една демократска атмосфера е многу за една нова лидерка. Се разбира, тука товар претставуваат и сè позачестените озборувања и критики дека Радмила е продолжена рака на Црвенковски, дека таа само го пополнува вакуум просторот во партијата додека Бранко не ги преземе работите во свои раце. До кога Шекеринска ќе може да ги трпи ваквите фразеологии? Дали можеби за некое време таа ќе посака да биде своја, а не нечија марионета? Ќе посака ли да излезе од пазувите на наредениот шеф? Таа се наоѓа во слична ситуација како Бучковски во периодот кога стануваше премиер, а Црвенковски претседател. Се претпоставуваше дека Владо ќе биде марионета на Бранко и дека по рецепт ќе ги спроведува наредбите и задачите кои

ОТ, УБАВИЦАТА,



СО ПРЕПОТЕНЦИЈА И СО ДРСКОСТ ДО ПОЛИТИЧКА НАДМОК - МЕНДУХ ТАЧИ

Ако во останатите, условно речено, помали субјекти владее една струја која му одмогнува на раководството, таму во најголемата опозициона партија не се знае ниту кој пие, ниту кој плаќа. Се разбира, злонамерниците и политичките соперници им се радуваат на тие процеси, кои моментно се одвиваат во

натогодишните избори, за враќање на власт како крајна цел на постоењето на една таква политичка творба. Но, мора да се имаат предвид и околностите и условите во кои работи Шекеринска. Таа секојдневно е соочена со препките, кои ѝ ги подметнуваат крилата кои сè уште постојат внатре во СДСМ, а изгле-

"ДУИ сака да ги краде гласовите на ПДП, држејќи ги во заложништво двајцата пратеници. За ова имаме докази кои можеби ќе ги обелоденат. ДУИ сака да промовира нова појава во Република Македонија - политичка проституција. Своите неуспеси во политиката ДУИ ги прикрива на ваков начин. Тие не се загрижени за правата на Албанците и за спроведувањето на охридскиот Договор. За четири години нивно владеење рекоа дека Рамковниот договор е при крај. Сега како партија



тврдат дека има уште многу нешта кои не се остварени. ДПА нуди добитни комбинации, а ДУИ направи погрешна проценка кога го напушти Собранието, сакајќи да создаде влада во Владата".

Абдулади Вејсели

ке му ги дава шефот. Можеби на почетокот било така, бидејќи Бучковски не ќе дојдеше на највисоката политичка функција во државата, доколку не ја добиеше поддршката од Црвенковски по неговото заминување од партиското кормило.

Но, со текот на времето работите се сменија. Односот меѓу премиерот и претседателот се ладеше. Некој тука препознаваше игра, манипулација, глумене некакво ривалство само да не се до-



МОЖЕ МИРНО ДА СПИЕ, БАРЕМ ДО СЛЕДНАТА ИНТЕРПЕЛАЦИЈА - НИКОЛА ГРУЕВСКИ

"По Конгресот, контактите со Шекеринска се на ниво на случајни средби. Таа си избра свој стил на владеење, но не сакам да го коментирам, за да не се продлабочи кризата. Во минатите месеци не ја коментирам работата на СДСМ, но евидентно е дека другите говорат како работите се очајни. Уште повеќе што мислам дека новото раководство на СДСМ влезе во стапицата на ВМРО-ДПМНЕ".

Владо Бучковски



ниот фактор. Е, тука ДПА знаеше да испрофитира од наивниот ангажман на ДУИ во Грција. Тачи одигра за десетка. Во овој случај ја искористи дарбата за неприкосновеност во давањето реваншистички изјави на сметка на Ахмети.

КОЈ ГО ДРЖИ ЕДИНСТВОТО ВО ВМРО-ДПМНЕ?

По сè изгледа дека и покрај сите критики, опструкции, планови за елиминирање од власта и слично, во моментот најстабилна партија во Македонија е ВМРО-ДПМНЕ. Да не звучи ова како партиски наклонет став кон некоја струја од политиката, но реално состојбите се такви. Субјектот кој го води Груевски можеби навреме ги прележа детските болести, па сега сипаниците наместо кај него, се појавуваат на лицата на оние кои ги поттикнуа мозолките. На ваков или на онаков начин, партијата е стабилна. Ги нема проблемите кои се присутни во останатите коалициони или

бие впечаток дека двете извршни функции се поврзани на најтесен начин. Веројатно не било така. Дуелот Бучковски - Црвенковски прерасна во остра политичка борба која донесе лоши резултати по рејтингот на СДСМ. Бранко му скрои план и на Конгрес ја доведе Шекеринска како човек од доверба. Колку таа доверба долго ќе трае? Дали можеби еден ден Радмила ќе ја примени тактиката на Владо, не можејќи веќе да ги прифаќа сугестиите и нарачките на шефот на партијата од зад кулиси? Рано е да се претпостави за таков развој на состојбите, иако политичкото минато тоа многу пати го покажало.

Нешто слично, а можеби и идентично се случи во односот Георгиевски - Груевски. Првиот, по повлекувањето, свој наследник најде во денешниот премиер, а овој, пак, сакајќи да биде свој, а не нечиј, навреме се одлепи од тUTORството кое му се сервираше. Радмила е третиот експеримент. Прашање е само до кога пациентот ќе издржи.

ПРЕПОТЕНТНИ И НАИВНИ

И во албанскиот политички резерват работите не стојат онака како што тие ги замислуваат. Доминираат суетите и интересите, а идеологијата е само реторичка практика за оправдување пред електоратот. Веќе одамна Џафери е избледена телевизиска фигура, па работите на тој план тежат врз грбот на Тачи. Тој, пак, сакајќи да биде што поинтересен и поироничен пред гледачите и политичката конкуренција, па истресува зелени кои потоа му се враќаат како

бумеранг. Ете, и како дел од власта не може да се издејствува негово симнување од американската црна листа. Настапите на Тачи не се само проблем на ДПА, туку и на целата коалиција на власт, пред сè, на ВМРО-ДПМНЕ. Се разбира, политиката трпи препотенција и перверзија до извесна граница, но кај вториот човек на ДПА таа преминува во невкус и не е најсоодветна за постигнување поголеми поени на партиското konto.

Али Ахмети, пак, и неговата ДУИ се посебна приказна. Не можејќи уште дол-

"Јас чувствувам таков притисок и мислам дека е време НСДП да почне сериозно да дебатира за излегување од власта, со единствена цел да покажеме дека нашата борба не била само борба за позиции и за места во извршната власт и за добивање привилегии на поединци, меѓу кои сум и јас, и да бидам искрен, притоа да го изгубиме прво сопствениот, а потоа и идентитетот на партијата".

Иван Анастасовски, дел од прочуената колумна



го да бегаат од фрустрациите, кои ги демнат како сопствената сенка, интегративците веќе не знаат кој чекор да го преземат за да го привлечат вниманието на јавноста, на власта и на меѓународната заедница. Последниот излет на Ахмети во Атина и неговото барање пред Бакојани Албанците да влезат во процесот на преговорите за името на земјата, е уште еден потег плус, кој веројатно ќе ги закопа овие опозиционери во бездната на политичкиот аматеризам, гледано од аспект на меѓународ-

опозициони партии. Можеби сега засега таа е единствената која мами нови членови, но и нови имиња од парламентарната зграда, кои сè уште се мислат дали да останат во нечији редови или да преминат таму каде бројките се зголемуваат.

Дали единството на партијата се држи со непотизмот како метод, кој повторно на една врата се провере во општествениот живот или е во прашање нешто друго, ќе покаже периодот кој претстои.